



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЧАШКА

Службен гласник
на Општина Чашка
Излегува по потреба

Број 11
година XVII
13.08.2013 година

БЕСПЛАТЕН
ПРИМЕРОК

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 1502/2 КО Оморани во идна урбанистичко планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 1502/2 КО Оморани во идна урбанистичко планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08- 1254/18
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 1502/2 КО Оморани во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чишто плански опфат ќе биде вклопена и КП 1502/2 КО Оморани.

член 2
Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3
Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4
Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/17
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 1504/1 КО Оморани во идна урбанистичко планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 1504/1 КО Оморани во идна урбанистичко планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08- 1254/4
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 1504/1 КО
Оморани во идна урбанистичко-планска
документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чишто плански опфат ќе биде вклопена и КП 1504/1 КО Оморани.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/3
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлука за извршување
вклопување на КП 422 КО Габровник во идна
урбанистичко планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 422 КО Габровник во идна урбанистичко планска

документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08- 1254/20
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА
за извршување вклопување на КП 422 КО
Габровник во идна урбанистичко-планска
документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чишто плански опфат ќе биде вклопена и КП 422 КО Габровник

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/19
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 552/1 КО Долно Врановци во идна урбанистичко планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 552/1 КО Долно Врановци во идна урбанистичко планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08-1254/16
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 552/1 КО Долно Врановци во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 552/1 КО Долно Врановци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/15
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 3048 КО Владиловци во идна урбанистичко планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 3048 КО Владиловци во идна урбанистичко планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08-1254/24
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 3048 КО Владиловци во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 3048 КО Владиловци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/23
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 131 КО Долно Врановци во идна урбанистичко планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 131 КО Долно Врановци во идна урбанистичко планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08-1254/22
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 131 КО Долно Врановци во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чијшто плански опфат ќе биде вклопена и КП 131 КО Долно Врановци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/21
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 342 КО Бусилци во идна урбанистичко планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 342 КО Бусилци во идна урбанистичко планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08-1254/24
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување вклопување на КП 342 КО Бусилци во идна урбанистичко-планска документација

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистичко-планска документација во чишто плански опфат ќе биде вклопена и КП 342 КО Бусилци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/23
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 458 КО Мартолци во идна урбанистичко планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 458 КО Мартолци во идна урбанистичко планска

документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08- 1254/10
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 458 КО Мартолци

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 458 КО Мартолци.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/9
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 4298 КО Теово во идна урбанистичко планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 4298 КО Теово во идна урбанистичко планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08-1254/14
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4298 КО Теово

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4298 КО Теово.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/13
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 4411 КО Теово во идна урбанистичко планска документација

Се објавува Одлука за извршување вклопување на КП 4411 КО Теово во идна урбанистичко планска документација, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08-1254/12
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4411 КО Теово

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4411 КО Теово.

член 2

Намената да биде усогласена со постојната класа на намени А - домување.

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за

вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ“ бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/11
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на дел од КП 341/1 КО Чашка

Се објавува Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на дел од КП 341/1 КО Чашка, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08- 1254/8
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11, 155/12) и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за извршување усогласување на намената на земјиштето на дел од КП341/1 КО Чашка

член 1

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за донесување урбанистички план за село нас.Чашка со

кој ќе се изврши усогласување на намената на земјиштето на дел од КП 341/1 КО Чашка, која во постојниот урбанистички план (*Генерален урбанистички план Чашка, кој со одлука на Советот на Општина Чашка бр.07-437/13 од 17.03.2006 се применува како Урбанистички план за село Чашка*) е означена како ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО.

член 2

Новата намена да биде усогласена со класата на намени А1 – домување (соодветно на состојбата на терен).

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/7
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка, донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на дел од КП 453 КО Мелница

Се објавува Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на дел од КП 453 КО Мелница, што Советот на општина Чашка ја усвои на седницата на 06.08.2013.

Бр.08- 1254/6
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) член 10 став 4 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр.24/11, 54/11 155/12), и член 2, став 1, алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12), Советот на Општина Чашка, на седницата одржана на ден 06.08.2013 година ја донесе следната:

ОДЛУКА

за извршување усогласување на намена на земјиштето на КП 453 КО Мелница

член 1

Советот на Општина Чашка донесува Одлука за усогласување на намена на земјиште на Урбанистичка документација за населено место Мелница (*Одлука на Советот на Општина Чашка бр.07-568/4 од 13.03.2007*)

Советот на Општина Чашка утврдува потреба за усогласување на намена на земјиште на урбанистичка документација на урбанистички план за Мелница на КП 453 КО Мелница.

член 2

Намената која е означена како СТОПАНСТВО да биде усогласена со класата на намени А1 – домување (соодветно на состојбата на терен).

член 3

Одлуката се носи во согласност со член 2, став 1 алинеа 5 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на РМ" бр.56/11, 162/12).

член 4

Оваа Одлука влегува во сила со нејзиното донесување, а ќе биде објавена во "Службениот гласник на Општина Чашка".

Бр.07-1254/5
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Градоначалникот на Општина Чашка донесе:

ЗАКЛУЧОК

за објавување на решение за одобрување на финансиски средства

Се објавува решение за одобрување на финасиски средства што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 06.08.2013 година

Бр. 08- 1254/31
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/2002), а во согласност со решение за одобрување на финансиски средства, што Советот на Општина Чашка го донесе на седницата на 06.08.2013 година, Градоначалникот на Општина Чашка донесе,

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства

1. Се одобрува исплата на финансиски средства на Аќиф Дурмишов од с. Г. Јаболчиште, во висина од 10.000,00 денари.
2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2013 година, програма АО Совет на Општина подставка 413110- тековни резерви
3. Се задолжува одделението за финасии во Општина Чашка да го спроведе ова решение.
4. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 08- 1254/30
06.08.2013 година
Чашка

ОПШТИНА ЧАШКА
ГРАДОНАЧАЛНИК
Горанчо Пановски с.р

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр.5/2002), Советот на Општина Чашка на седницата на 06.08.2013 година донесе:

РЕШЕНИЕ

за одобрување на финансиски средства

1. Со ова решение Советот на Општина Чашка го одобри барањето на Аќиф Дурмишов од с. Г.

Јаболчиште, за финансиски средства, во висина од 10.000,00 денари.

2. Средствата за реализација на ова решение ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Чашка за 2013 година, програма АО Совет на Општина подставка 413110 – тековни резерви.
3. Решението влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Чашка

Бр.07-1254/29
06.08.2013 година
Чашка

СОВЕТ НА
ОПШТИНА ЧАШКА
Председател
Рамадан Амзов с.р

Содржина:

1. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 1502/2 КО Оморани во идна урбанистичко планска документација
2. Одлука за извршување вклопување на КП 1502/2 КО Оморани во идна урбанистичко-планска документација
3. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 1504/1 КО Оморани во идна урбанистичко планска документација
4. Одлука за извршување вклопување на КП 1504/1 КО Оморани во идна урбанистичко-планска документација
5. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 422 КО Габровник во идна урбанистичко планска документација
6. Одлука за извршување вклопување на КП 422 КО Габровник во идна урбанистичко-планска документација
7. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 552/1 КО Долно Врановци во идна урбанистичко планска документација
8. Одлука за извршување вклопување на КП 552/1 КО Долно Врановци во идна урбанистичко-планска документација
9. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 3048 КО Владиловци во идна урбанистичко планска документација
10. Одлука за извршување вклопување на КП 3048 КО Владиловци во идна урбанистичко-планска документација
11. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 131 КО Долно Врановци во идна урбанистичко планска документација
12. Одлука за извршување вклопување на КП 131 КО Долно Врановци во идна урбанистичко-планска документација
13. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 342 КО Бусилци во идна урбанистичко планска документација
14. Одлука за извршување вклопување на КП 342 КО Бусилци во идна урбанистичко-планска документација
15. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 458 КО Мартолци во идна урбанистичко планска документација
16. Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 458 КО Мартолци
17. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 4298 КО Теово во идна урбанистичко планска документација
18. Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4298 КО Теово
19. Заклучок за објавување на Одлука за извршување вклопување на КП 4411 КО Теово во идна урбанистичко планска документација
20. Одлука за вклопување во идна урбанистичко-планска документација на КП 4411 КО Теово
21. Заклучок за објавување на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на дел од КП 341/1 КО Чашка
22. Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на дел од КП341/1 КО Чашка
23. Заклучок за објавување на Одлука за извршување усогласување на намената на земјиштето на дел од КП 453 КО Мелница
24. Одлука за извршување усогласување на намена на земјиштето на КП 453 КО Мелница
25. Заклучок за објавување на решение за одобрување на финансиски средства
26. Решение за одобрување на финансиски средства
27. Решение за одобрување на финансиски средства

**Издавач: Општина Чашка
ул..Илинденска бр.8 нас.Чашка**

**Уредник/Бојанка Мирова
Изготвил/ Димче Ангелов
Техничка обработка/Димче Ангелов**